




БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД

Бр. 50 2020

СПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА



**Национална установа Универзитетска библиотека
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА**



**Работно време:
од понеделник до петок
од 7 до 20 часот
сабота
од 8 до 15 часот**

Упис: 200 денари



БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД

СПИСАНИЕ НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

БИТОЛА

*

Издавач

Национална установа
Универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“,

Битола

ул. Пеце Матичевски бр. 39

*

За издавачот

м-р Бојан Стефановски

*

Издвачки совет:

д-р Николче Вељановски,

претседател

Илче Стојановски

Гордана Пешевска

*

Главен и одговорен уредник

д-р Николче Вељановски

*

Редакција:

д-р Николче Вељановски

Илче Стојановски

Фотографии:

Слободан Пачовски

Лектор:

Валентина Јовановска

Подготовка и печат:

Арт принт студио

Тираж 300

*

ISSN 1409-9497

Тел/факс.: 047/220-208;

Тел.: 047/220-515;

Тел. на Изд.: 047/232-999

www.nuub.mk

e-mail: nuub@nuub.mk

Списанието е финансирано
од Министерството за
култура на Република
Северна Македонија

СОДРЖИНА

75 ГОДИНИ РАБОТА И РАЗВОЈ НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
БИТОЛА

М-р Бојан Стефановски

ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

м-р Јелена Петровска, библиотекар советник

СЕКТОР КОМПЛЕТИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧЕН
МАТЕРИЈАЛ, БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ

4

КОМПЛЕТИРАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

4

КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ

5

Подготвиле: м-р М. Мачковска, библиотекар советник

Олга Кузмановска, библиотекар

БИБЛИОГРАФИИ

6

Подготвила Гордана Пешевска, библиотекар советник

РОДНОКРАЈНА ЗБИРКА

6

Подготвила д-р Светлана Талеска

ЗБИРКА ТУЃА ЛИТЕРАТУРА

7

Подготвил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

ДРОБЕН ПЕЧАТ, ЗАШТИТА, ОДБРАНА И ОБРАБОТКА НА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

8

КОМПЛЕТИРАЊЕ И КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА ПЕРИОДИЧНИ
ПУБЛИКАЦИИ

8

Подготвиле: Лидија Мирчевска, виш библиотекар

м-р Милка Котевска, библиотекар

СЕКТОР РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО, МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА, МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
И ПРОДАЖБА НА КНИГИ

9

Подготвиле Илче Стојановски, виш библиотекар

м-р Фатма Бајрам Аземовска, виш библиотекар

ОДДЕЛЕНИЕ – РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО

10

ХРОНОЛОГИЈА – 75 – ГОДИНИ РАЗВОЈ НА

БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

11

Подготвил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

75 – ГОДИНИ РАЗВОЈ НА НУУБ – БИТОЛА - КРАТОК ПРИКАЗ

31

Подготвил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА, РЕПРОГРАФИЈА
И КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ

33

ЗАЈМУВАЊЕ И УСЛУГА ЗА ВОЗРАСНИ

33

ЗАЈМУВАЊЕ И МАГАЦИН НАМЕНЕТ ЗА ДЕЦА

34

МАГАЦИН ЗА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ВОЗРАСНИ
ИНФОРМАЦИИ

35

ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА НА КНИЖНИОТ ФОНД

36

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ,

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

36

ОДДЕЛЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИОНО – АДМИНИСТРАТИВНО

И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

37

АРХИВИРАЊЕ

37

СМЕТКОВОДСТВЕНО И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

38

Приредиле Цара Огненовска, Трајан Чагорски

ПОПИС НА КНИГИТЕ ВО ЗАЛИХА

38

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ

И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ

38


МИРКО ГАШПАРЕЦ ВО ПЕНЗИЈА

39

ДРУГИ ПЕНЗИОНИРАНИ ВРАБОТЕНИ

39

75 ГОДИНИ РАБОТА И РАЗВОЈ НА НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА



Директор м-р Бојан Стефановски

Во последните години Библиотеката доживува напредок како во поглед на средствата за работа и стручната автоматизирана обработка на библиотечниот материјал, така и во однос на примената на искуствата добиени преку соработката со повеќе библиотеки во земјата, Европа и НР Кина.

Што се однесува до популаризацијата на нашите фондови, тоа го постигнуваме преку интензивни културни манифестации во соработка со училиштата, факултетите и други истакнати поединци. Библиотеката е место на различни стручни и научни предавања, промоции на книги, литературни, стручни и научни средби, изложби, одржување на натпревари по библиотекарство, поезија, како и курсеви за јазици и други работилници. Интензитетот на активностите во установата зборува за нашата отвореност за соработка и комуникација со најразлични субјекти кои имаат потреба од информација или простор за своите активности.

Постојано ги следиме трендовите во поглед на литературните жанрови и потребите на сите возрас-

ни групи на читатели и корисници на библиотечниот материјал и одговараме со соодветни набавки. Исто така, усовршувањето на професионалниот библиотечен кадар е наша примарна задача. Започнавме со интензивна обука на нововработените во Центарот за обука на НУБ – Скопје како и во нашите простории со соодветни предавачи.

Посебно внимание е посветено на инвестициските проекти во поглед на техничкото опремување со современи компјутери, канцелариски инвентар и сл. Во последниот период беше реновиран Магацинот за возрасни со нови ПВЦ – прозори, се реновираа и доградија нови простории на сутеренот и приземјето на старото крило, како и се реновираа и, во скоро време, ќе бидат ставени во функција индивидуалните читални на првиот кат од новото крило на Библиотеката. Сето ова не би можело да се постигне без залагањата на вработените.

На вработените им го честитам јубилејот 75 – години од работата и развојот на Библиотеката.

ПРОГРАМСКИ РАКОВОДИТЕЛ



м-р Јелена Петровска, библиотекар советник

Техничко-технолошкиот развој условува промени во сите сфери на човековото знаење и развој на општеството, така што управувањето со организацискиот процес во библиотеките подразбира одржлив развој на институцијата, следење на актуелните библиотечни трендови, добро обучен професионален кадар, осмислени и креативни програми и проекти во функција на остварување на визијата на институцијата.

Раководењето или менаџирањето на библиотечниот сектор подразбира, пред сè поседување на вештини за работа и комуникација со сите инволвиран субјекти, креативен и иновативен пристап кон програмите, и секако професионална едукација и перманентно усовршување.

Примарна задача на програмскиот раководител во библиотеката се однесува на координацијата и реализацијата на стручната работа во инсти-

туцијата и донесувањето на стратешки документи за нејзиниот развој. Освен следење на актуелните трендови во библиотечното работење, тој ги подготвува и во координација со стручните лица по одделни сектори донесува програми за работа, врши истражувања во доменот на организацијата и функционирањето на библиотеката, се грижи за валоризацијата на програмите и подготвувањето на извештаи и стручни акти во институцијата. Во рамките на развојот на библиотеката тој координира активности поврзани со навремено обучување на компетентен кадар и усовршување на определени работни позиции.

Програмскиот раководител е дел од тимот на библиотеката и е секогаш во улога на медијатор и поттикнувач на нови идеи и креативни решенија за програмите кои се важни за заедницата, градот и пошироко.

СЕКТОР КОМПЛЕТИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ, БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ



РАКОВОДИТЕЛ

*д-р Николче Вељановски,
библиотекар советник*

КОМПЛЕТИРАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

Новиот сегмент COBISS3 / Набавка (2017) како и Влезната книга (2016) за монографските публикации се основната евиденција на комплетирањето на набавениот и обработениот фонд кој дошол во Библиотека по пат на задолжителен примерок, меѓубиблиотечна размена, купување и подарок.

Комплетирањето на библиотечен материјал,



*Анета Стефановска, библиотекар советник
Вработена од 2001*



*Науме Ѓоргиевски, библиотекар советник
Вработен од 1986*

претставува еден од поважните процеси во работата на Библиотека и предвидува континуирана набавка на монографски и периодични публикации, постојано следење на издавачката продукција во земјата и светот, набавка на друг непечатен библиотечен материјал (аудио и видео касети CD ROM – ови, DVD и разни други носители на слика и звук).

Посебен придонес во дополнувањето на книжниот фонд во последните години даде и Владата на Р. Македонија со реализацијата на обемниот проект со издавање на 1000 преведени наслови на стручни дела од врвни автори од најпрестижните универзитети во Европа и светот, серијата на книги – Нобеловци и преводот на 130 македонски книги на англиски јазик.

Каталошката обработка на монографските публикации започнува со внесувањето на истите во Влезната книга, правење на листи со книги, при што следи техничката обработка и внесот во сегментот COBISS3 / Набавка каде се внесуваат (освен задолжителниот примерок) сите книги, како и фактури од набавка и сл. Библиотечниот материјал, преку листите со книги, се распределува за каталошка обработка. После обработката, повторно во Влезната книга се внесуваат ID-бројот, инвентарниот број и сигнатурата на книгите.



*Благој Бошевски, библиотекарски помошник
Прием и техничка обработка на книгата.
Вработен од 1984*

КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ

Каталожката обработка на монографски публикации почнува официјално да функционира од 1962 година со посебни работни места: сигнирање, инвентаризација (инвентарирање), каталогизација и децимална класификација, со тоа што умножувањето беше со помош на машини за чукање и на шапилограф, а подоцна е купен минифиш за умножување. Каталогните картончиња се распоредуваа во повеќе библиотечни каталози. Со воведување на автоматизација на библиотечните процеси во почетокот на 90-тите години почнаа да се користат за работа терминалите, односно компјутерите.

Во Библиотека за каталожка обработка на библиотечниот материјал се користи програмска поддршка на системот COBISS (кооперативен online библиографски систем и сервис), прифатена од страна на скоро сите библиотеки во Македонија и во регионот. Моментално за библиографски опис

на монографските публикации се користи програмата COBISS3/ Каталогизација, а библиографско-каталожниот опис на книгите се изработува според стандардот ISBD(M) (International Standard of Books Description). Каталогската обработка ги опфаќа и систематизација на монографски публикации според Универзалната децимална класификација (УДК) и правилата за предметизација.

Покрај обработка на монографски публикации се изработуваат и е-книги.

Обработениот библиотечен материјал се сместува во Магацинот за книги за возрасни во четири формати на големина кои се одредуваат при сигнирањето, како и во Магацинот на Детското одделение каде книгите се сместуваат по УДК. На посебно место се сместува Депозитниот фонд, Збирката туѓа литература и фондот на Австриската библиотека.



*м-р Марија Малгожата Мачковска,
Библиотекар советник - Вработена од 1986*



*Анастасија Милевска,
Виш библиотекар - Вработена од 1987*



Олга Димитриевска, Библиотекар. Вработена од 2002

ОДДЕЛЕНИЕ - БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ

БИБЛИОГРАФИИ



Гордана Пешевска - библиотекар советник
Вработена од 1997



Катерина Пејковска - самостоен
библиотекарски помошник. Вработена од 2011

Во 1982 година, за прв пат се формира Библиотечно-библиографски информативен оддел за потоа, во април 1986 година, истиот да прерасне во Одделение Библиографии и збирки. Материјалот за статии се истражува во монографски и во периодични, односно сериски публикации “*de visu*”. Најпрво беше изготвен и објавен „Прегледот на докторски и магистерски трудови на научните работници од подрачјето на Битола одбранети на Универзитетите во земјата и странство во периодот од 1955-1990“. Следеа повеќе библиографии на

„Битолски весник“ во повеќе свески. Од посебна важност е и библиографијата за нашата Библиотека. Значајни се и персоналните библиографии за: Владимир Костов, Вера Стојчевска Антиќ и други. Последна библиографија е продолжение на „Прегледот на магистерски трудови и докторски дисертации одбранети на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола во периодот од 1990 – 2016 година. Во тек е персоналната библиографија за Љубомир Трифуновски.

РОДНОКРАЈНА ЗБИРКА



д-р Светлана Талеска, библиотекар советник.
Вработена од 1994

Почетоците на собирање на материјалите без нивна каталожка обработка се од 1966 година. Овој фонд бил нарекуван Завештаен фонд. Роднокрајната збирка е формиран во 1977 година како едно работно место со Збирката туѓа литература и оттогаш материјалите каталожки се обработуваат.

Критериумите за собирање на материјалите во Роднокрајната збирка се: печатени материјали или ракописи кои се однесуваат на Битола и Битолскиот регион, без разлика на потеклото на авторите; ретки печатени, односно уникатни материјали издадени на битолското подрачје; авторите треба да бидат родени во Битола или Битолско, доколку не се битолчани барем еден период да живееле и твореле на ова подрачје со што допринеле за популаризација на истото.

Комплетирањето на библиотечниот материјал во Збирката подразбира комплетна стручна обработка на монографските публикации, (воглавно белетристика од писателите) во автоматизираниот програм COBISS3/ Каталогизација, додека научната и стручната универзитетската литература, како и магистерските трудови и докторските дисертации се сместени во магацинот за книги за возрасни. Таму посебно место (подлокација) имаат и обработените над 1000 театарски работни сценарија.





Поголемиот дел од фондот на Збирката е сместен во Роднокрајната читална, нареден по формат, и истиот може да се користи само во читалната.

Како посебна активност поврзана со Роднокрајната збирка е традиционалната Тркалезна маса на



тема на која секогаш присуствуваат околу дваесет роднокрајни писатели од Македонија со свои кратки излагања. Досега се поминати 14 Роднокрајни средби, и се издадени исто толку Зборници на излагања.

ЗБИРКА ТУЃА ЛИТЕРАТУРА



д-р Николче Вељановски,
библиотекар советник - Вработен од 1983

Како посебен книжен фонд Збирката туѓа литература постои од 1977 година. Таа содржи монографски и сериски публикации на сите други странски јазици, освен словенските. Сместена е на одделено место од останатиот фонд. Сериските публикации се сместени во Одделението за комплетирање и обработка на библиотечен материјал (периодични публикации). Во еден период на 90-тите години беа набавени поголем број на стручни странски списанија од Европа и Америка. Преку Американскиот културен центар во Скопје беа добиени 1000 списанија на ЦД – ROM-ови од PROQUEST – добавувачот, од кои 400 беа во полн текст, а 600 во апстракти. Исто така, преку Сорос Отворено општество Македонија беа добиени медицинските бази на списанија на ЦД-ROM-ови кои редовно се пребаруваа во Библиотеката (добиени преку учество на конкурс за Централна и Источна

Европа). Во Збирката можат да се најдат комплетите за деца и возрасни на Енциклопедија Британика, како и на француската енциклопедија Универсалис, неколку поголеми атласи, Вебстер-речници и неколку други комплети на постари енциклопедии (донирани од истата Фондација).

Збирката постојано се обновува со преводите на Владата на РМ, како и со преводите на Министерството за култура и други книги кои доаѓаат по задолжителен пат, меѓународна размена, или подарени фондови. Како посебен фонд од септември 2012 година е Австриската библиотека (во склоп на Библиотеката) со над 3200 стручно обработени книги. Активностите на оваа Збирка се поврзани со кореспонденција, учество на конкурси на хуманитарни фондации тн. Целокупниот фонд се внесува во автоматизираниот библиотечен програм COBISS 3\ Каталогизација.

ДРОБЕН ПЕЧАТ, ЗАШТИТА, ОДБРАНА И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА



*Ленче Андоновска, библиотекар советник.
Вработена од 1989*

Материјалите содржани во Дробниот печат, се собирани уште од 1966 година како дел од Завештајниот фонд. Со проектот Содржинско средување и поставување на Дробниот печат во витрини – постојана поставка, кој е одобрен од Општина Битола во рамки на програмата БИТ ФЕСТ 2017, се овозможи презентација и популаризација на поголемиот дел од Дробниот печат во холот на вториот кат во стариот дел од зградата.

Дробниот печат е уникатен и во неа е претставено минатото со различни културни, образовни и научни средби, фестивали, изложби, спортски настани и други активности кои се одржувале на овие простори и истиот континуирано се збогатува.

До денес, сè уште се нема започнато со негова каталожка обработка.

КОМПЛЕТИРАЊЕ И КАТАЛОШКА ОБРАБОТКА НА ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ



*1. Лидија Мирчевска,
виш библиотекар
(лево). Вработена
од 1989*

*2. Лилјана Корлевска,
библиотекарски
помошник. Зајмување
и услуга. Вработена
од 2007*

*3. Марија Марковска,
библиотекар.
Вработена од 2020*

*4. м-р Милка
Котевска,
библиотекар.
Вработена од 2007*

*5. Македонка
Василевска,
библиотекарски
помошник (десно) -
Зајмување и услуга.
Вработена од 2019*



Периодичните публикации кои во последно време се фаворизираат како сериски публикации: весници, магазини, или часописи, списанија, годишници, извештаи, зборници, билтени, алманаси итн., се собираат, се обработуваат, чуваат и се даваат на користење (не се изнесуваат надвор од Библиотека).

Уште во 1953 година се започна со конзервирање и укоричување на периодичниот материјал и притоа беше опфатена поглавната периодика од 1945 година. Кога во 1954 година, Градската библиотека во Битола од страна на Друштвото на библиотекарите – Скопје беше прогласена за македонски депозитар, ги добива како задолжителен примерок сите изданија што излегуваат на подрачјето на Република Македонија, а со тоа и периодичните публикации. Така фондот со текот на годините постепено се зголемува. Од 1994 година се прават првите online – записи, а официјално од 1996 година кога почну-

ва да функционира автоматизираниот библиотечен програм врз платформата COBISS, денес COBISS3/ Каталогизација на сериски публикации.. Каталогската обработка на периодичните публикации се врши според меѓународно прифатениот стандард за обработка ISBD(S) и во магазините се редат според големината на нивниот формат.

Денес фондот на периодичните публикации во Библиотека се движи околу 2600 наслови. Фондот на ова одделение континуирано се збогатува со одреден број подарени и бесплатни списанија и весници, но најголемиот број од фондот го сочинуваат публикациите добиени по задолжителен пат.

Секојдневно на располагање на читателите им се три дневни весници (Вечер, Нова Македонија и Слободен печат), локалните изданија (Битолски весник, Его, Јавност, Инфо магазин) и др. Редовно се добива и Службен весник на Република Македонија.

СЕКТОР РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА



РАКОВОДИТЕЛ

*м-р Фатма
Бајрам Аземовска,
виш библиотекар*

ОДДЕЛЕНИЕ - МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ПРОДАЖБА НА КНИГИ

Библиотеката големо внимание посветува на културните манифестации со што се овозможува популаризација на книгата. Изложби на книгата се организираат уште од 1957 година.

Од 1985 –2012 година во просторијата на Одделот Информации работеше и одговорниот за популаризација на книгата Драги Кабровски, библиотекарски помошник прва категорија. Подготвуваше концепции и сценарија за изложби и друг вид манифестации; работеше на поставувањето и аранжирањето на изложбите; иницираше и организираше други културни манифестации: предавања, научни трибини, литературни средби, промоции и сл.); комплетираше и ажурираше документација за културните манифестации (фото и аудио документација, плакати, покани, излагања и сл.); доставуваше текстови за ажурирање на ВЕБ страната на Библиотеката; изготвуваше изложби на белетристика и стручни книги и ја популаризираше преку јавни гласила; соработуваше со образовно - научните и културни институции.

Она со што се карактеризира ова Одделение, покрај гореспомнатото, се средбите со автори и промоции на нивни дела за деца, натпре-

вари на млади литературни творци од градот, преку манифестацијата „Поетски бранувања“ (1993-2010), трите последни поетски натпревари „Млади поетски перформанси“ од кои произлегоа и трите Збирки под истиот наслов, општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ континуирано секоја година од (2003-2020) година до денес. Групните посети на деца од предучилишна и училишна возраст се секогаш директно организирани со претставување на работата на Библиотеката, нејзините просторни и функционални можности.

Во последните десетина години во фокусот на интересот на Библиотеката во рамките на воведување на нови библиотечни програми и проекти, се и програмите за лица со попреченост во развојот, за слепи и лица со оштетен вид; се организираат активности и анимации за осмислување на прилагодени програми, литературни клубови, оформување на збирки за слепи и лица со оштетен вид, дигитализација на специфичната граѓа, со цел нивна инклузија во општеството. Одделението за потребите на повеќе целни групи има над 10 ДВД изданија кои се издадени и поставени on-line на дигиталната платформа.


Во Библиотеката секоја година на 23. Април се одбележува Светскиот ден на книгата, месецот



Илче Стојановски, виш библиотекар - Вработен од 1996



*м-р Фатма Бајрам Аземовска,
виш библиотекар Вработена од 2010*



м-р Гордана Ѓоргиевска – Неделковски,
библиотекар - Вработена од 2020

на книгата, денови на културата, се прават минисаеми на книгата, се одржуваат конференции на библиотечни асоцијации, семинари, се реализираат проекти за меѓународна соработка. Од посебна важност е поддршката што ја добиваме од програмата Еразмус +, во поглед на: Изложбата „Математика за мали“ изработена од музејот „Математикум“ од Гисен, Германија, како и во поглед на реализација на проектот „pROMise“ која треба да се реализира во траење од 24 месеци во соработка со неколку европски земји.

ОДДЕЛЕНИЕ – РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВОТО

Во досегашниот период на работењето, развојот на библиотечните процеси се одвиваше преку матичната дејност, преку индивидуалните напори на поединци, преку одделенијата за одделните операции при каталошката обработка, преку автоматизирани библиотечни процеси со програмската поддршка COBISS, со посебните сегменти на Набавка, Каталогизација на монографски и сериски публикации, Некнижна граѓа, Зајмување и тн.

Посебна улога во одржувањето на компјутерите и мрежната опрема во однос на оваа платформа во последните дваесетина години имаше инженерскиот кадар кој работеше во т.н. Сектор за унапредување на библиотекарството: Гордана Пешевска, библиотекар советник (последните години COBISS – лице за контакт и обука) и м-р Зоран Јанакиевски, советник за информатички работи (моментално во Секторот за административни општи и правни работи) кој во последните десет години се грижи за осовременувањето на техничката опрема, програмите како што е Влезната книга, Веб – страната на Библиотеката и Дигиталната библиотека, како и за техничката обработка на повеќе библиотечни публикувани изданија и сл.



Слободан Пачовски, библиотекарски помошник (Дигитализација и микрофилмување) - Вработен од 2019

Од крајот на минатата година вработено е уште едно лице кое треба да придонесе за развојот на дигитализацијата и микрофилмувањето во Библиотеката.

Истовремено, стратегијата на Библиотеката во поглед на развојната перспектива налагаше вработување на дополнителен кадар во новоформираното Одделение.



м-р Зоран Јанакиевски, Советник за информатички работи - Вработен од 2009



Ирена Колевска, библиотекар (лево). Вработена од 2019
д-р Јасминка Кочевска, библиотекар - Вработена од 2019
Вера Марковска, библиотекар (десно) - Вработена од 2019

ХРОНОЛОГИЈА

75 ГОДИНИ РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

Национална установа Универзитетска библиотека

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

1945 - 2020

Приредил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник

Ова е четврто продолжение на оваа поопсежна хронологија (2005, 2010, 2015, 2020) за развојот на библиотечното работење во нашата установа кое ги вклучува: промените на локацијата на библиотеката, првите работни места и имињата на вработените (нивното пензионирање, или напуштање на Библиотеката), формирањето на одделите во централната библиотека и реонските библиотеки, поважните први настани и средства за работа, публикуваните дела како и активности од поголемо значење за Библиотеката. Внесени се и просторните промени и промените од почетокот на автоматизацијата до денес. Тука се и присуствата на конференции, учествата со свои трудови, посетите на библиотеки во странство, престои итн. За хронологијата ги користев изворите по следниот редослед: личната интроспекција како резултат на моето повеќе од триесет години работно искуство, интервјуата со триесеттина пензионирани и други библиотекари, како и со шестмина директори кои беа објавени во списанието на Библиотеката, „Библиотечен тренд“ (секако дека списанието остана потсетник и за настаните од неговото прво појавување во 2003 година до денес), брошурата „Библиотеката низ бројки“ (1974) „Зборникот библиотекарство во Битола и Битолско“ (1995), Монографијата по повод јубилејот - 50 години од постоењето на Библиотеката (1995), Монографијата по повод јубилејот - 60 години од постоењето на Библиотеката (2005) и Летописната книга од 1960-1974 година. Се надевам дека оваа хронологија ќе биде темел за понатамошно истражување во нашето библиотечно работење, а воедно и предизвик да се дополни со настани во наредните години или се пропуштени.

1945	Со решение На Градскиот народен одбор основана Градската народна библиотека во Битола, во поранешниот хотел „Турист“ на ул. „Маршал Тито“, наспроти денешниот Центар за	култура, апотоа е преместена во зградата на ОУ „Климент Охридски“ (денешно ОУ „Гоце Делчев“), а потоа во ресторан „Ројал“ на ул. „Маршал Тито“ бр. 80
1945-1957	Перса Вилос	Директор на Библиотеката
1946	Обновено е Градското читалиште	
1948	Регистрирани други 30 читалишта	
1952-1954	Библиотеката е сместена во зградата на поранешниот Пионерски дом	Директори: Александар Тасевски (раб. до 1966) и Љуба Бошкова
1954 -1974	Библиотеката е сместена во зградата на ул. М. Тито бр. 89	Перса Вилос, Живко Василевски Тоде Ѓоревски и Методија Размовски
1954	Вработен како Помошник книжничар - приправник	Живко Богданов (1954 – 1994, пензионирање)
1954	Библиотеката е прогласена за	македонски депозитар
1955	Формирање на Детска библиотека	Живко Богданов (една година) Лилјана Тасевска (1955-1990)

1957	Вработување на (1) лице	Поликсена Марковска (1957-1960) - Хигиеничар
1957	Прв Совет на Библиотеката	Проф Нико Налбанти, претсед.
1957	Живко Василевски	Директор на Библиотеката
1957-1960	Тоде Ѓоревски	Директор на Библиотеката
1957	Прв пат "Месец на книгата"	
1957	За првпат во составот на Библиотеката започнаа да функционираат и реонски библиотеки - клонови	"Чинарот" - Вукица Бошевска, "Јени Маале" - Димче Стојановски, "Стево Патако" (до 1973) - Коста Николовски
1959	Реонска библиотека „Јени Мале“	Оливера Стефановска(1959-2001)
1960-1970	Методија Размовски	Директор на Матична библиотека
1960	Воведување на Летописна книга	
1960	Матична дејност	Живко Богданов
1960	Помошен работник курир	Куновски Петар (1960-1974)
1961	Подвижна библиотека	Живко Богданов
1961	Раб. место сметководител-благајник	Марија Стојковиќ (1960-1975) (вработена во Историски архив)
1961	Конф. на библиотекари од Мак.	Прилеп - Дервен
1962	Воведена е децимална класификација на библиотечниот материјал	Александар Тасевски (каталог латиница), Живко Богданов (каталог кирилица)
	Инвентарирање	Љуба Бошкова (во 1972 се пенз.)
	Сигнирање	Перса Вилос (1945-1972)
	Каталогизација и услужување на периодика	Оливера Стефановска (кирилица), Радмила Стрнад (латиница) (во 1964 си заминува)
	Умнож. на кат. картончиња со машина за пишување, шапилограф	Менка Колевска (дактилограф - архивар, 1962-1998)
1963/1964	Формирање на Подврзувачко одделение	Александар Врклевски (1963-1996)
1965	Библиотека во с. Бистрица	Никола Ѓупаровски (1965-2000)
1965	Хигиеничар	Мара Јовановска (1962-1972)
1966	Библиотека во с. Буково	Десанка Врклевска (1965-2001)
1966	Библиотека во с. Кукуречани	Васка Темелкова
1966	Формирање на Завештаен фонд и фонд за туѓа литература	Само се прибираа материјали во фондот и дробниот печат
1966	"Климент Охридски"	Прва публикувана книга
1967	ДБМ со седиште во Битола (Дружење на конгреси и средби Ги посетил библ. во Москва,	Размовски Методија, претсед. и национ. библ. низ Југославија) Ленинград и Париз)
1967	Библиотека во с. Дихово	Христо Георгиевски
1968	Набавен првиот "Библиобус"	Живко Богданов
1968	Вработување на (1) едно лице во библиотеката во с. Буково	Драги Кабровски (1968 - 2012)
1968	Набавка на печатарска машина	За потребите на Библиотеката
1969	Набавка на апарат за дезинфекција и дезинсекција	Александар Врклевски-патент награден на Макинова

1969	Добиени ракописите на Ванчо	Николески во Завештајниот ф.
1970	Вработување на (1) лице во с. Буково, а потоа во реонската „Кочо Десано“ (Месна заедница)	Борче Вељанов (1970-1987 замина)
1971	Вработување на (1) лице во реонската библиотека „Кочо Десано“, Роднокрајно одделение и Туѓа литература	Цветанка Вељанова (1971 – 1987)
1971	Библиотека во с. Лера	
1972	Вработено (1) едно лице - службеник – книжничар во „Јени Мале“ (доаѓа од НБ „Гоце Делчев“ Штип, 1957-1963)	Елена Талевска (1972 – 1989)
1974 (14 февруари)	Библиотеката се преселува во зградата на адаптираното хируршко одделение на старата	битолска болница на ул. Ленинова 39
1974	- Обработка на мон. публикации - Зајмување на периодика	Оливера Стефановска
1974	Се формира Оддел музикалии	(Само се прибираат материјали)
1974	Вработени 2 (две) лица: Зајмување за возрасни	Ружа Пејковска (1974 – 2005), Мирка Зисовска (1974-2008)
1974	Вработено (1) едно лице – Каталогизација на мон. публикации во Детското одделение	Верка Стефановска (1974-1984)
1974	Хигиеничар	Павлина Котевска (1974-2012)
1974	Хигиеничар	Злата Стефановска (1974-2001)
1974	Портир - курир	Михајло Талевски (1974-1979)
1974	Хаус - мајстор	Богоја Дамјановски (1974 – 1979)
1974-1976	Изградена конструкцијата на Новото крило на Библиотеката	во продолжение на старата зграда
1974	Вработено (1) едно лице Секретар	Алеко Вртановски
1977	Стојко Стојковски	Дир. на Библиотеката (1977–1993)
1977	Вработув. на (1) лице с. Новаци	Раде Ристевски
1977	Форм. на Роднокраен оддел и Оддел за туѓа литература	Лилјана Тасевска
1978	Вработување на (1) едно лице Каталогиз. на мон. публикации	Цветанка Дамјановска (1978 – 2014)
1979	Вработување на (1) едно лице во „Кочо Десано“ и „Чинарот“	Митре Талевски (1979 – 2011)
1979	Вработени 2 (две) лица: ложач – хаус мајстор и портир - курир	Божин Чагоровски и Вангел Соколовски
1980	Вработување на (1) лице - чувар – пожарникар (ложач– хаусмајстор)	Владо Пачовски
1980/81	Вработување на 2 (две лица): хигиеничар	Марика Ставревска (1980-1981) Ангелина Савевска (1981-2005)
1981	Вработено 1 (едно) лице - секретар (правник)	Добри Петровски (1981 – 1999)
1981	Вработување на 1 (едно) лице обработка и зајмување и услуга	Александра Раиф (1981 – 2007)

	во с. Новаци и с. Буково	
1981	Вработување на 1 (едно) лице - зајмување и услуга во „Чинарот“ и „Кочо Десано“	Стеванка Петковска (1981-2012)
1982	Функционира новото крило на Библиотеката ул. Ленинова бр. 39	
1982	Вработување на 1 (едно) лице на одредено време: зајмување и услуга во „Чинарот“ и „Кочо Десано“	Трајан Чагорски (од 1984 со полно раб. време), во меѓувреме служи воен рок
1983	Вработување на 2 (две) лица - библиотекар - Магацин за книги	Николче Вељановски, Лена Секуловска (1983 - 2012)
1984	Вработување на 2 (две) лица: библ. помошници-Магацин за книги	Благој Бошевски, Елица Ѓорѓиевска
1984	Според новата систематизација 8 организ. единици: 1.Комплетирање на библиотечен материјал 2. Стручна обработка на мон. и периодични публ. 3. Библиографско-библиотечни информации	4. Зајмување и услуга 5. Унапредување на библиотекарството 6. Посебни книжни фондови 7. Заштита и репрографија 8. Општи служби
1984-1994	Набавен е Минифиш за умнож. на каталожните картончиња	(за Одделот за стручна обработка на монографски публикации)
1984	Работно место Библиотечно-библиографски информации	Ц. Дамјановска, Р. Пејковска, Љубица Сајкова (1983-1993)
1985	Работно место Изготвување на информативен билтен	Љубица Сајкова
1985	Работно место Дробен печат	Ружа Пејковска
1985	Работно место Популаризација	Драги Кабровски
1985	Вработено (1) лице - библиотекар во Матична дејност	Благој Николов (1985-2018) (доаѓа од Народниот театар)
1985	Вработено 1 (едно) лице- зајмување и услуга, с.Новаци и с.Буково	Гордана Марковска (1985 - 2015)
1985	Вработено 1 (едно) лице: библ. помошник Магацин за книги	Мирко Гашпарец (1985-2019)
1985-1988	Предмет "Библиотекарство" III и IV клас во Гимн. "Ј.Б. Тито"	Благој Николов
1986	Вработено 1 (едно) лице - Зајмување и услуга за возрасни	Јоланда Бошевска (1986 – 2018)
1986	Вработено 1 (едно) лице - Магацин на книги за возрасни	Науме Ѓорѓиевски
1986	Вработено 1 (едно) лице - Каталогизација на мон. публ.	м-р Марија Малгожата Мачковска
1986	Хигиеничар	Љиљана Овезовска (1986-1987)
1986	Почнува да се изработува Роднокрајна библиографија	Ц. Дамјановска, Л. Секуловска соработник Лилјана Тасевска
1987	Вработено 1 (едно) лице - Информации	Ричард Иванишевиќ (1987 – 2005)
1987	Вработено 1 (едно) лице – раб. место Сигнирање	Јованка Ангеловска (1987-2001) (доаѓа од просвета)
1987	Вработено 1 (едно) лице -	Анастасија Милевска

	Зајмување и услуга за возрасни	
1987	Роднокрајно одделение и Збирка туѓа литература	Николче Вељановски (на место од Цветанка Велјановска)
1989	Вработување на 1 (едно) лице - зајмување и услуга „Јени Мале“ „Чинарот“ и с. Новаци	Лидија Мирчевска
1989	Вработување на 1 (едно) лице - зајмување и услуга во „Кочо Десано“ и с. Буково	Ленче Андоновска
1990	„Преглед на докторски дисертации и магистерски трудови : на научни работници од подрачјето на Битола одбранети на универзитетите во земјата и странство во периодот од 1955 – 1990“	Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, Живко Богданов, Николче Вељановски
1990	Прв терминал во МУБ поврзан со ЈУПАК мрежа (СНТИЈ)	Министер. за инф. и развој на Југосл. (Ј. Лозановски, зам. мин.
1990 - 2001	Почеток на автоматиз. на библи. процеси во МУБ – Битола (1990)	Одговорен Николче Вељановски (Еднонеделна обука во IZUM –)
1991	Вработување на 1 (едно) лице - сметководител	Цара Огненовска (доаѓа од СИЗ за култура...)
1991	Вработување на 1 (едно) лице - чувар - курир	Благој Најденовски (1991-1997) (доаѓа од СИЗ за култура...)
1992	Први on-line записи од роднокрајната литература	Николче Вељановски
1992	30 бесплатни списанија – конкур. во САД, Сорос фонд.	Николче Вељановски
1992	Обука на компјутери – Chi – writer во „Мегасофт“ (во Заводот за вработување) –	Организирано од Николче Вељановски (дванаесеттина вработени)
1993	Пренесување на Детската библиотека во новото крило	
1993-2000	Добри Петровски	Директор на Библиотеката
	Прв проект за автоматизација - Bitola 1 do Open Society Institute – Regional Library Program-Budapest	Николче Вељановски (26000 УСА): Gataway (први (2) компј.) и ЦД-драјв читачи на/со 6 ЦД-а
1993	Обука за работа со ЦД-РОМ - бази на подат., Будимпешта, Унгарија	Николче Вељановски (една недела)
1993	„Роднокрајна библиографија Битолски весник : статии 1964 – 1974“ (Св. 1) Прва библиографија	Ц. Дамјановска, Л. Секуловска; сораб. Ж. Богданов, Л. Тасевска (комп. подготовка ПроИнфо)
1993 - 2010	„Поетски бранувања 1993“ натпревар на млади поети	Комисија Илија Мерковски, Д. Кабровски, И. Стојановски
1994 - 2010	„Поетски бранувања 1993“ Билтен	Илија Мерковски, Драги Кабровски, Илче Стојановски
1994	Прв Републ. семинар за библиотекарство на англиски јазик (дванаесеттина библиотекарски)	Оргнизиран од Инстит. Сорос Отворено општество Македонија (во траење од една недела)
1994	Прво промовирање во звање	Д. Петровски, Ц. Дамјановска,

	Виш библиотекар	Л. Секуловска, Н. Вељановски и Д. Врклевска
1994	Работилница за пребарување на мед. бази на ЦД-а, Будимпешта	Николче Вељановски (една недела)
1994	Туѓа литер. - први on-line записи	Николче Вељановски
	Оддел за стручна обработка на мон. публ. - први online записи	Ј. Бошевска, М. Мачковска и А. Милевска
	Оддел Периодика - први on-line записи	Десанка Врклевска
1994	Вработување на 1 (едно) лице - чувар-курир	Оливер Котевски
1994	Вработување на 1 (едно) лице - Реонски библиотеки	Евгенија Бекташ – Јосифовска (1994-1996)
1994	Вработување на 1 (едно) лице - Реонски библиотеки	Јелена Петровска
1994	Вработување на 1 (едно) лице - „Кочо Десано“, „Чинарот“, „Јени Мале“, с. Буково и с. Могила	Светлана Талевска,
1995 - 2007	Роднокрајно оддел. го презема од Николче Вељановски	Науме Ѓеоргиевски – работи и Комплетирање на библ. материјал
1995	Прва Монографија на МУБ „Св. Кл. Охридски“, јуб. 50 - години	Текст. се од вработените. Главен уредник Добри Петровски
1995	„Библиотекарството во Битола и Битолско...“ - Зборник	Семинарот е одржан во декември 1994 – со МНД - Битола
1995	Престој во Мортенсон центарот при Главната библ. на Универзитетот на Илиној, Урбана–Шампањ, Охајо САД	Николче Вељановски (четири и пол месеци - прва автоматизирана библ. во САД)
1995	16. Конференција на Американската библ. асоцијација, Њујорк	Николче Вељановски
1995	Посета на Конгресната библиотека, Вашингтон, САД	Николче Вељановски (два дена)
1995	Донација на PROQUEST база на податоци со 1000 списанија од повеќе области	Преку Американскиот културен центар во Скопје
1995	Компјутерски информативен центар – за странски списанија и бази на подат. на ЦД; PROQUEST	Одговорен Николче Вељановски
1995	On-line пребарување на медицинските бази на податоци: MEDLINE, SAMCD, JAMA итн.	Николче Вељановски, Јоланда Бошевска
1995	On-line пребарување на PROQUEST база на податоци	Николче Вељановски, Јоланда Бошевска
1995-2001	Формирање Француска читална	Одговорна Ц. Дамјановска
1995	Француски конзулат во МУБ	Калиопи Стилиновиќ – Кривашија (почесен конзул)
1996	Набавен Алфа - сервер 400/166 и се инсталира компјутерска и мрежна опрема (ЕЦС – Скопје)	Проект “Bitola 1” од 1994 г. Николче Вељановски

1996	Договор за инсталирање на COBISS - платформа	Потпишан од Д. Петровски, дир. на МУБ и претставници од ИЗУМ (во ист ден со НУБСК)
1996	Инсталирање на COBISS – платформа во МУБ - Битола	Перо Шобот, Душан Ханжурај (една недела)
1996	Контрола на функционирањето на COBISS – платформ. во МУБ	Романа Мухвиќ од ИЗУМ
1996	Обука во IZUM - Марибор (една недела)	Николче Вељановски (посредник за обука на библиотекарите - МУБ)
1996	Семинар за библиотекари во Франц. читални, Центар за педагошки студии (CIEP), Париз	Цветанка Дамјановска (една недела) Севр, Франција
1996	Проект до Сорос ОО Македонија (добиели по еден компј. и штампач за сите библ. во РМ)	Проект на Николче Вељановски
1996	Воведување на Предметна систематизација во Одд. за кат. обраб. на мон. и периодични публ.	Николче Вељановски, Митре Талевски
1996 - 2001	Ретроакт. каталожка обработка на библ. фонд во COBISS	Одговорен Николче Вељановски (вклучени сите библиотекари)
1996	Вработување на 1 (едно) лице - Реонски библиотеки	Илче Стојановски (доаѓа од КПЗ)
1997	„Семинар за интегратори според методологијата Адижес“ – Охрид, Велес и Прилеп. Учество на повеќе библиотекари од Македонија.	Проект на МУБ - Битола и Сорос Отворено општество Македонија Предавачи: Д. Петровски, Н. Вељановски, Ц. Дамјановска
1997	„Обука, водство и промени во образованието, подпроект: обука на училишни библиотекари“ хотел „Стрежево“ Нижеполе	Проект на МУБ - Битола и Сорос Отворено општество Македонија Предавачи: Д. Петровски, Б. Николов, Ј. Бошевска, М. Мачковска, А. Милевска
1997	„Роднокрајна библиографија „Битолски весник“ : статии 1975 – 1985“ (Св. 2) (Компјутер. обработка на 389 стр.	Л. Секуловска и Ц. Дамјановска; сораб.: Ж. Богданов и Ј. Бошевска Николче Вељановски)
1997	Работно место систем библиотекар	Николче Вељановски
1997	Вработување на 1 (едно) лице - Систем инженер	Гордана Ѓуровска (Пешевска)
1997	Вработување на 1 (едно) лице - ноќен чувар	Александар Јовевски
1998	Прв Доктор на науки	д-р Николче Вељановски
1998	Прво промовирање во звање Библиотекар советник	д-р Николче Вељановски
1998	„Роднокрајна библиографија „Битолски весник“ : статии 1986-1995“ (Св. 3) (Прва библиографија во COBISS)	Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, Јоланда Бошевска
1998	Обука за Интернет во организ.	Повеќе вработени од МУБ

	на Сорос и „SEMOS“ Скопје	
1999	Награда “4-ти Ноември за 1999 год. Доделува Општина Битола за колективен труд: „Печатарството и издав. во Битола“	Добри Петровски, Науме Ѓоргиевски, Цветанка Дамјановска, Благој Николов
1999	Прва награда „Климентова повелба“ 1999 на ДБМ	Добри Петровски
1999	Договор на дело на 1 (едно) лице - систем инженер	Зоран Димитровски (1999) (замена за Гордана Пешевска)
2000	Вработување на 1 (едно) лице - библиотеки во с. Бистрица,	Благојче Ѓупаровски с. Кравари и „Кочо Десано“
2000-2002	Анета Стефановска	Директор на Библиотеката
2001	Набавено службено возило Лада	
2001	Први раководители на Оддели	Благој Николов, Науме Ѓеоргиевски
2001	Формирање Француска алијанса	Директор Жан Пол Франсоа
2001	Обука во IZUM (еден месец)	Благој Николов
23.03.2001	Новото крило во владение на Матична Унив. Библиотека	Со пренамена на сопственост
2002	Обука во IZUM (една недела)	Благој Николов
2002	Библиотеката стана член на Заемната библиографска база COBIB/MK	Заемната база се формира од записи на НУБ - Скопје и МУБ - Битола
2002	„Битола низ вековите“ Библиографија на мон. публикации	Благој Николов, Науме Ѓоргиевски
2002	Набавен половен електричен	нож за сечење на хартија
2002	Основање на КНИИЦ (Компјутерски научно-истражувачки информативен центар)	Основачи: МУБ-Битола и Сојуз на студенти на Универзитетот во Битола со спонзорство на USAID
2002	Библиотека во с. Могила	Јелена Петровска
	Библиотека во с. Кравари	Благојче Ѓупаровски
2002	Вработување на 1 (едно) лице - портир, технички секретар,	Маријан Котевски (Зајмување за возрасни)
2002	Вработување на 1 (едно) лице - портир - информатор,	Менде Донеvски (Магацин за книги за возрасни)
2002	Вработување на 1 (едно) лице - Детска библиотека	Олга Кузмановска
2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018	Конференции COBISS Марибор	Учество на библиотекари од НУУБ-Битола (со труд Б. Николов, 2002, Ј. Петровска, 2005, Н. Ѓоргиевски, 2007)
2002/2003	Вработување на 1 (едно) лице - Реонски библиотеки	Смиља Најденовска
2002	Вработување на 1 (едно) лице: Реонски библиотеки	Стеве Стефановски (2002-2003)
2002	Опремув. на Роднокрајната чит.	Изведувач Владо Пачовски (х.м.) (18 изложб. паноа во 2003)
2002	Фонтана покрај влезот на Библ.	
2003-2006	Јелена Петровска	Директор на Библиотеката

2003	Бетонска патека за хендикепирани	на местото од фонтаната
2003 – 2020 -	Списание (тримесечник) "Библиотечен тренд"	Проект на д-р Николче Вељановски , гл. и одг. уредник
2003	Промовирана прва ВЕБ страна на Библиотеката	Гордана Пешевска
2003	Пулман-ХТ Национална работ. – Љубљана, Словенија	Гордана Пешевска (една недела)
2003 – 2020 -	Прв плакат и рекламен матер. за саемите и други манифестации	За светскиот ден на книгата (2003)
2003	Воведено COBISS/Зајмување (Автоматизирано зајмување на библиотечниот материјал)	Обуката на вработените за овој сегмент од Благој Николов
2003	Прва специјална „Библиографија на Универзитетот "Св. Климент Охридски" 1979-1999“	Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, Јоланда Бошевска
2003	Посета на Хауптбухерај – Главна библиотека во Виена – Австрија	Јелена Петровска присут. на конф. на австр. библ
2003	Посета на ГБ „Марко Марулиќ“	Јелена Петровска
2003, 2004	ГБ „Марко Марулиќ“ Сплит	Делегација во посета на МУБ Изложба на книги (2004)
2003	Посета на Унив. библ. „Џон Робартс“ Торонто, Канада – (снимени интервјуа по раб. места)	д-р Николче Вељановски (една недела – со сопств. средства, на препорака од МУБ - Битола)
2003-2019 Прво место 2006, 2008, 2009, 2012; 2015; 2016 Второ место 2007, 2010, 2017 2018, 2019	Прв Општински натпревар „Млади Библиотекари“ Освоени 6 први и 5 втори места на Републичките натпревари „Млади библиотекарџи“	д-р Николче Вељановски , претседател, Јоланда Бошевска , Драги Кабровски (2005-2015) Јоланда Бошевска , претседател, Илче Стојановски , (Драги Кабровски – до 2011) Олга Димитријевска во 2012 год. (член) Гордана Пешевска (од 2013 член)
2004	Нов пулт за зајмување	
2004	Петти Републички натпревар „Млади библиотекарџи“ 2004 се одржа во НУУБ - Битола	Комисија: Миле Бошески, Магдица Шамбевска, Јоланда Бошевска
2004	Посета на библиотеки во повеќе градови во Финска	Јелена Петровска
2004	Посета на рускиот амбасадор во РМ, г-н Агарон Асатур	
2004	„Владимир Костов - персонална библиографија“ -	Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, Јоланда Бошевска
2004	„Роднокрајна библиографија на Битолски весник 1996-2000“ (Св.4)	Цветанка Дамјановска, Лена Секуловска, Јоланда Бошевска
2004	Работ. „Менаџментот и неговата примена во раб. на НБ во РМ“ Охрид	Јелена Петровска, Цветанка Дамјановска, Добри Петровски
2004 - 2005	Прв "Саем на книгата - Битола" 2004 -	Проект на Науме Ѓоргиевски
2004	Набавен е Алфа сервер ДС15;	Проект на Гордана Пешевска и

	Автоматизација на н. библ. од југозапад. регион на РМ – 1-фаза	Благој Николов
2004	Софтвер за изработка на членски карти со фотографии во боја	Благој Бошевски, Маријан Котевски и Илче Стојановски
2004	Основ. на Центар за автомат. на библ. од југозап. регион на МК	Гордана Пешевска
2004 -2005	Прва фаза на автоматизација на библиотеките западниот дел на Македонија - проект	Гордана Пешевска и Благој Николов (Прилеп, Кичево, Струга, Охрид. Тетово)
2005	Укинато раб. место Ноќен чувар	"Карпатија", агенција за обезб.
2005-2006	Креативни работилници - Детска библиотека	Проект на Јелена Петровска Life start - UNESCO
2005	Курс за работа на компјутери – Електронска канцеларија во НУУБ	Повеќе библиотекар
2005	Монографија НУУБ "Св. Климент Охридски" Битола, по повод јубилејот 60- години ...	Текстовите се од вработените. Главен и одговорен уредник Јелена Петровска
2005	Оценувачка мисија на генералниот инспектор за библиотечна дејност, Жан – Мари Арну од Париз (три дена) – (на покана од Јелена Петровска)	Валоризација и извештај за работата на НУУБ – Битола (Анкети и анализи за работата на Библиотеката – Цветанка Дамјановска)
2005 - 2019 - исклучок 2006г.	Тркалезна маса - Прва литературна средба на роднокрајните битолски писатели од Македонија	60-години НУУБ - Битола Проект на д-р Николче Вељановски
2005 - ? - 2007-2019 -	“Прва роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија” - Зборник 1	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2005	„Битолски автори - Библиографија на монографски публикации“	Благој Николов
2005	Промовирање во звање библиотекар советник	Благој Николов
2006	Прв проект (Заедно од двете страни на границата) „Тими Митко“–Корча, Албанија	Јелена Петровска, Цветанка Дамјановска
2006	Проект Заедно од двете страни на границата	Возвратна посета на делегација од „Тими Митко“–Корча, Албанија
2006	Вработување на 1 (едно) лице - Сектор посебни книжни фондови	Катерина Пејковска (Детска библ. и зајм. за возрасни)
16.03.2006	Старата зграда преку денационализ. во владение на Библиотеката	
2005/2006	Затворање на реонските библ.; продолжува со раб. во с. Кравари	Јелена Петровска (2006 – 2014/15)
2006 - 2015	Науме Горгиевски	Директор на Библиотеката
2006 - 2014	Саеми на книгата	
2006	„Приватните библиотеки во Битола“	Ленче Андоновска
2006- 2019 -	Учество на Библиотеката со	БИТ – ФЕСТ, Битола

	повеќе проекти, секоја година	
2007 -	Роднокрајно одделение	Светлана Талевска (преземено од Науме Ѓоргиевски)
2007	Посета на „Тими Митко“ – Корча, Албанија (Заедно од двете страни на границата)	Науме Ѓоргиевски, Цветанка Дамјановска, Ленче Андоновска
2007	Реновирање на холот во приземје	и поставување автоматска врата
2007	Изложба „Битолско книжевно наследство“ во КИЦ на РМ во Софија, Бугарија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Ленче Андоновска, Гордана Пешевска
2007	“Втора роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 2	Главен и одговорен уредник Николче Вељановски
2007	„Водач низ НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола	Ленче Андоновска
2007	„Вера Стојчевска - Антиќ - персонална библиографија“	Јоланда Бошевска, Цветранка Дамјановска и Лена Секуловска
2007	„Од ризницата на стари книги во битолските цркви“ ЦД – РОМ	Цветанка Дамјановска, Јоланда Бошевска, Лена Секуловска
2007	„Значајни личности за Битола“	Л. Андоновска, Н. Ѓоргиевски, Б. Николов, Т. Огненовски, Г. Пешевска, А. Стефановска, С. Талеска
2007	„Песни – од ракопис до книга“ од Ванчо Николески	Составиле Науме Ѓоргиевски и Анета Стефановска
2007	„Автоматизација на библиотеки-те запад. дел на Македонија“ (втора фаза)	Гордана Пешевска и Благој Николов (Гостивар, Дебар, Неготино, Крушево и Демир Хисар
2007/2008	Вработено 1 (едно) лице на определено време; неопред. време: Каталог. на периодични публ.	Милка Котевска
2007, 2009, 2011, 2013, 2016	Меѓународна конф. „Вроцлавски средби на библиотекари“ во Вроцлавска Политехника, Полска	м-р Марија Малгожата Мачковска (учествува со трудови кои се издадени)
2008	Меѓународна конф. Долношлонска јавна библиотека, Вроцлав	м-р Малгожата Мачковска (учествува со труд кој е издаден)
2008	„Значајни личности за Битола - писатели“	Л. Андоновска, Н. Ѓоргиевски, Б. Николов, Г. Пешевска, А. Стефановска С. Талеска
2008	Меѓународен собир “Денови на специјал. и високошколски-те библиотеки“ , Опатија, Хрватска	м-р Јелена Петровска (учествува со труд)
2008	ДВД – РОМ за НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола	
2008	Посета на Библиотека „Марко Марулиќ“ – Сплит, Хрватска (со изложба на 300 книги)	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Ленче Андоновска, д-р Николче Вељановски
2008	Јавна Библиотека „Тадеуш Микулски“ – Вроцлав, Полска	Посета на делегација од Полска
2008	Меѓународна конф. на јавни библ. и посета на ЈБ „Тадеуш	м-р Марија Малгожата Мачковска

	Микулски” – Вроцлав, Полска	(учествува со труд кој е издаден)
2008	„Библиографија на НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола“	Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска и Лена Секуловска
2008	„Песни“ (од ракопис до книга) од Ванчо Николески	Науме Ѓоргиевски и Анета Стефановска
2008	„Трета роднокрајна средба... Македонија” - Зборник 3	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2008	КИЦ на РМ во Р Бугарија, Софија Изложба „Македонија од антиката до денес“	Илче Стојановски, Благој Бошевски
2008	Автоматизација на библ. од западниот дел на Македонија - Македонски Брод и Ресен – 3 фаза	Гордана Пешевска и Благој Николов
2008	Набавка на ALFA – сервер DS – 15	Локалните бази на сите јавни библиотеки од Западниот регион
2008	Замена на старата компјутерска опрема со нова (LCD – екрани)	Заменети се и 10 терминали со компјутери
2008	Реставрација и конзерв. на фасадата на Старата згр. на Библ.	
2008	Награда на градот Битола „4 Ноември“	За Библиотеката
2008	Инструктор за COBISS2/ Зајмување	Благој Николов
2008-2012	Инструктор во Центарот ВБМ – во НУБ - Скопје	Благој Николов – ги обучува библиотекарите од Македонија COBISS2 / Зајмување - лиценци
2009	„Од ризницата на стари книги во црквите во Битолско“ - ДВД – ROM	Цветанка Дамјановска, Јоланда Бошевска, Лена Секуловска
2009	„Четврта роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 4	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2009	„Од љубов кон Пелистер засекогаш на Еверест“ - брошура	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2009	„Каталог на Одделението за деца	Олга Кузмановска
2009	„Каталог на стари и ретки книги“	Ленче Андоновска
2009	„Водич низ периодиката на НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола	Лидија Мирчевска и м-р Милка Котевска
2009	„Книжевен зборник на писатели“	Проект на Ленче Андоновски и Гордана Пешевска
2009	„Раскази и народни песни“ – (од ракопис до книга) од Ванчо Николески	Составиле Науме Ѓоргиевски и Анета Стефановска
2009	Библиотека „Ленин” – Москва, Русија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска
2009	Библиотека „Иван Вазов“- Пловдив, Р. Бугарија	Посета од делегација од Бугарија
2009	Библиотека „Иван Вазов“- Пловдив, Р. Бугарија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Јоланда Бошевска,

		Илче Стојановски
2009	„Поетски бранувања 2009“	Уредник Илче Стојановски
2009 - 2014	Надградба на Новото крило на Библиотеката –	Прва фаза на изградба на поткровје – 2009 -
2009	Замена на старата дограма од Старото крило со нова	
2009	Реновирање на старото крило на Библ. - нови подови и плафони	
2009	75. Конференција на IFLA, Милано Италија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска
2009	„Библиотеките во Битола“	Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски
2009/10	Претседател на комисија за избор и преизбор во библиотечни звања при МК на РМ	д-р Николче Вељановски
2010	„Од читалиште до Библиотека“ - каталог	Главен и одговорен уредник Николче Вељановски
2010	„Петта роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 5	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2010	„Ѓорѓи Димовски Цолев - персонална библиографија“	Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска и Лена Секуловска
2010	76. Конференција на IFLA, Гетеборг, Шведска	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска
2010	„Значајни личности за Битола - култура“ - Науме Ѓорѓиевски, Анета Стефановска,	Светлана Талеска, Ленче Андоновска, Благој Николов, Гордана Пешевска
2010	„1100 години од смртта на Свети Наум Охридски“ - Зборник	Проект на Ленче Андоновска
2010	Промовирање во звање библиотекар советник	Науме Ѓоргиевски
2010	„Повоените македонски писатели низ страниците на периодиката во НУУБ–Битола I“	Лидија Мирчевска и м-р Милка Котевска
2010	„Библиотеките во црквите и манастирите во Преспанско – пелагонискиот регион“	Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски и соработниците Илче Стојановски и Зоран Јанакиевски
2010	Вработување на 11 лица: 1. Инженер по информатика, 2. Библиотекар во Зајмување и услуга за возрасни. 3. Библиотекар во Популаризација на книгата 4. Снежана Мицевска – Детска библиотека - магацин 5. Пеце Анакиевски – обезбедување – пожарникар; 6. Лилјана Корлевска – Магацин за возрасни; 7. Атанас Тргачевски – портир	1. Зоран Јанакиевски, 2. Александар Крстев, 3. Фатма Бајрам (префрлена од Министерство за култура на РМ) 3 (три) хигиеничри: Игор

	8. Јулија Христова – Кулевска – Заштита на книгата	Цинцаровски, Весна Кондинска, Снежана Димитриевска
2010	Посета на Националната библиотека на Чешката Република, Прага, Чешка	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, д-р Николче Вељановски, Илче Стојановски
2010	Посета на Унив. библиотека за технички и биотехнички науки при Унив. во Дубровник	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Зоран Јанакиевски
2010	Посета на Унив. во Тракија и Центр. библиотека во Едрење, УБ на Истанбул, Турција	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Илче Стојановски
2010	Симпозиум на Сојузот на балканските библиотеки, Едрење, Турција	д-р Николче Вељановски и Илче Стојановски (потпишан договор со Унијата)
2010	Награда „Климентова повелба“	Благој Николов
2010/12	После 1967 год. повторно претсед. на БЗМ е од Битола	д-р Николче Вељановски
2011	Музејска поставка во делот кај 77. Конференција на IFLA, Сан Хуан, Порторико, Јужна Амер.	„старата пртирница“ Анета Стефановска
2011	Градска библиотека на Задар, Р. Хрватска	Анета Стефановска, Илче Стојановски, Зоран Јанакиевски
2011	Посета на Националната библиотека на Барселона, Шпанија	Анета Стефановска, Јоланда Бошевска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2011	„Значајни личности за Битола - образование и наука“ – Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска,	Светлана Талеска, Ленче Андоновска, Благој Николов, Гордана Пешевска
2011	„Повоените македонски писате- ли низ страниците на периодика- та во НУУБ- Битола II“	Лидија Мирчевска и м-р Милка Котевска
2011	„НУУБ „Св. Климент Охрид- ски“ Битола во меѓународната соработка“ со DVD - Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски,	Благој Николов и Јоланда Бошевска; соработници: Зоран Јанакиевски, Илче Стојановски и Александар Крстев
2011	„Библиотеките на Универзите- тот „Св. Климент Охридски“ Битола	Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски; соработници: Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2011	„Шеста роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 6	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2011	Посета на Центр. Унив. Библио- тека во Амстердам, Холандија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Илче Стојановски
2011	Договор за Австриска библиоте- ка во НУУБ –Мин. за кул., Виена	Науме Ѓоргиевски
2011	Лед – монитор за рекламирање Пред влезот на НУУБ	Сред. донирани од АД „ЕЛЕМ“ (Електрани на Македонија)
2012	Отворање на Австриската библиотека во НУУБ - Битола	Потпишан договор на 20.09.2012 со Амбасадорот Томас Михаил

	(фондот го обработува Гордана Пешевска, виш библиотекар)	Бајер. Раководител д-р Валентина Илиевска
2012	„Библиотечната дејност во Битола и Битолско, книга 1 – Од зачетоците до 1974 година“ (историски развој и кратки биографии на вработените)	Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски, Илче Стојановски, Гордана Пешевска, Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2012	„Седма роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 7	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2012	Делегација од Конгресната библиотека, Вашингтон, САД	
2012	Посета на Унив. „Аристотел“ во Солун, Р. Грција и Библ. „Иван Вазов“ од Пловдив, Р. Бугарија	Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2012	Посета на Унив. библиотека во Истанбул, Турција	Благој Николов, Анета Стефановска, Зоран Јанакиевски
2012 – 2019 -	39. Годишно собрание на БЗМ во Битола	За првпат се излагаат трудови на учесниците
2012	Награда „Климентова повелба“ 2012	д-р Николче Вељановски
2012-2014	Претседател на БЗМ	Благој Николов
2012	Промовирани 4 - ца библиотекар-ри советници	А. Стефановска, Ј. Бошевска, Ц. Дамјановска, м-р М. Мачковска
2012	38. Собрание на Хрватското библиотекарско здружение - Осиек	м-р Јелена Петровска (учествува со труд)
2013	„Библ. дејност во Битола и Битолско, кн. 2 – 1974 – 2013 год.“	Анета Стефановска и други
2013	„Развојот на библиотекарството во Битола и Битолско“	Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски, Благој Николов
2013	Собир на библиотекар-ри на австр. библ. во светот –Виена, Австрија	Науме Ѓоргиевски
2013	Посета на Централната библ. во Цирих, Швајцарија	Анета Стефановска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2013	Посета на Библ. „Јаков Вилхелм Грим“ во Берлин, Германија	Науме Ѓоргиевски, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
2013	„Осма роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 8	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2013	Промовирање во звање библиотекар советник	Ленче Андоновска
2013	Посета на Универзитетската библ. во Стразбур, Франција	Фатма Бајрам Аземовска
2013	Обука за COBISS3/Зајмување (една недела во ВБМ, Скопје)	Благој Николов
2013	Обука за COBISS3/Зајмување на 11 вработени во НУУБ - Битола	Благој Николов
2013	Обука за COBISS3/Фонд на 20 враб. од НУУБ – Битола, ВБМ	
2013	Централизација на лок. бази -COBISS3, НУБ - Скопје	

2013	Регионална конференција во Јавна Библиотека „Браќа Миладинови“, Радовиш	м-р М. Мачковска, Б. Николов, м-р Ј. Петровска, Фатма Бајрам Аземовска (со трудови -издадени)
2013	„Никола Кочовски – персонална библиографија“	Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска
2013	„За значењето на книгата“	Проект на Ленче Андоновска
2013	„Звукот на брановите“ - ДВД за лица со оштетен слух и говор	м-р Светлана Талевска
2003 -2013 - (јуб. 10 години)	"Библиотечен тренд" Списание (двогодишник)	Проект на д-р Николче Вељановски, гл. и одг. уредник
2014	Работа на нов програм COBISS3/	Зајмување
2014	Обука COBISS3/Каталогизација на вработ. од НУУБ– Битола, ВБМ	
2014	„Деветта роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 9	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2014	„Каталог на дробен печат“	Л. Андоновска, Г. Пешевска
2014	Награда „Климентова повелба“	Анета Стефановска
2014	Промовирање во д-р на науки	д-р Светлана Талевска
2014	Посета на Универзитетската библиотека во Варшава, Полска	Н. Ѓоргиевски, И. Стојановски м-рМ.Мачковска, З. Јанакиевски
2014 – 2020 -	„Секој има право да го разберат“ - повеќе ДВД - изданија	Проект на Фатма Бајрам Аземовска
(2012-2016) (2014-2016)	Претседател на БЗМ (2016-2018)	Благој Николов
2014 (2009 -)	Надградба на новото крило на Библ. – 3 фаза (градежни работи на поткровјето – до ентериер)	Финансирано од Владата на РМ
2014	Ревизија на книжниот фонд (четири месеци)	Вклучени се сите вработени
2015 (23.фев.) (2009-2014)	Свечено пуштена надградбата на новото крило на Библ. (500 м2) фин. од Владата на РМ	д-р Елизабета Канческа – Милевска, министерка за култура
2015	Отворена Читална на „ЕВН“ во Библиотеката	
2015	Меѓун. конф. „Услуга по мери корисника 21 века“ Белград	м-р Јелена Петровска (со труд)
2015 – 2020 -	„Мини библиотеки“ низ градот	Проект Фатма Бајрам Аземовска
2015 септ.	Посета на Sistema Bibliotekario Cittadino, Палермо, Италија	Благој Николов, Анета Стефановска
2015	„Десетта роднокрајна средба ... Македонија” - Зборник 10	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2015	„Радован П. Цветковски – персонална библиографија“	Ј. Бошевска, Г. Пешевска, Ц. Дамјановска
2015 (дек)	Набавка на 5 (пет) современи компјутери – Intel i3	
2015	Според новата систематизација 4 Сектори: 1. Сектор за административни,	З. Сектор Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со

	општи и правни работи; 2. Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен материјал, библиографии и збирки	јавноста – 4. Сектор Информации, заштита, репрографија и книжен фонд и услуги
2015	Вработување на (1) хигиеничар	Коста Кука
2016 февруари)	д-р Лили Бошевска	Директор на НУУБ - Битола
2016	Посета од претседателот на РМ Ѓорѓе Иванов	и министерката за култура д-р Елизабета Канчевска - Милевска
2016	проф. д-р Владимир Костов - диплома почесен Акад.на МАНУ	Академик Георги Старделов, Академик Таки Фити
2016	82. Меѓунар. конгрес на ИФЛА во Колумбус, Охајо – САД	д-р Лили Бошевска (учество со труд)
2016	Посета на Универз. библиотека во Бамберг, Германија	д-р Лили Бошевска, Анета Стефановска, Гордана Пешевска
2016	Обука „Преод на Cobiss3/ Каталогизација“ (15 вработени);	
	Обука „Систематиз. и предмет. на библиотечен материјал“ ; Обука „Информациска дејност“	Лили Бошевска Ј. Петровска, А. Ацевски
2016	Обука COBISS / „Некнижна граѓа“ (10 вработени); Обука „Антикварна граѓа“ – М. Мачковска, Ј. Петровска, М. Донеvски	Лиценца „Ц“ за COBISS 3/ Каталогизација – некнижна граѓа: Н. Вељановски, Г. Пешевска, М. Мачковска, О. Димитриевска, А. Милевска, С. Талевска, М. Котевска, Ј. Мирчевска, Ј. Петровска, М. Донеvски
2016	Обука за COBISS / Статии	Г. Пешевска, Б. Николов, М. Котевска, Ј. Бошевска
2016	Обука за COBISS / Каталогизација на сериски публикации	Лидија Мирчевска, Милка Котевска
2016 – 2020 -	Софтвер за Влезна книга за мон. публ. и листи за обработка	Зоран Јанакиевски работи Науме Ѓорѓиеvски
2016	Делегација од Технолошкиот унив. Далиан, НР Кина во НУУБ	Ректор на Унив. во Битола проф. д-р Сашо Коруневски и други
2016	Работилница „Јавно застапување и лобирање на ЈБ“ - Скопје	м-р Јелена Петровска
2016	„Единаесетта роднокр. средба ... Македонија” - Зборник 11	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2016	„Книгата и библиотеката–мостови кон ненасилна комуникација кај младите“ – Зборник	Проект на Ленче Андоновска, Гордана Пешевска
2016	Посета на библиотекарката Барбара Хмиелевска – Erasmus +	Универзитетска библиотека на Универзитетот во Варшава
2017 (јули)	м-р Јелена Петровска	В. Д. Директор на НУУБ
2017	Промовирање во звање Библиотекар советник	м-р Јелена Петровска

2017	Набавка на 7 (седум) современи компјутери–Intel i3	
2017	Обука „Техничка обработка на библиотечниот материјал“	Јулијана Христовска, Катерина Пејковска, Маријан Котевски
2017	Обука COBISS3/Набавка – монографски публикации“	Анета Стефановска, Науме Ѓеоргиевски
2017	Обука „Систематизација и Предметизација на биб. материјал“	Ленче Андоновска
2017	„Дванаесетта роднокрајна ... Македонија” - Зборник 12	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2017	„Библиографија на маг. трудови и док. дисертации одбранети на Унив. „Св. Кл. Охридски“ – Битола, 1991 – 2016“	Јоланда Бошевска, Гордана Пешевска
2017	„Млади поетски перформанси“ (Избор на поетски творби – Кн. 1)	Фатма Бајрам Аземовска, Илче Стојановски
2017	Посета на Универзитетска Библиотека во Варшава, Полска	Л. Бошевска, А. Стефановска, Л. Андоновска, М. Котевска
2017	83. Меѓународен конгрес на IFLA 2017 во Вроцлав, Р. Полска	м-р Јелена Петровска (учество на Тркалезна маса)
2017	Соработка со Унив. Библ., Библ. „Политехника“ и ЈБ „Тадеуш Микулски“ – Вроцлав, Полска	м-р Јелена Петровска, м-р Малгожата Мачковска (попиш. Договор за соработка)
2017	Посета на ЈБ „Пабло Неруда“ Берлин, Германија	м-р Јелена Петровска, м-р Малгожата Мачковска
2017	Сервер HP ProLiant и Софтвер за Дигитална библиотека	
2017	Првпат претставен дробниот печат (витрина на 2-кат)	Ленче Андоновска
2017	Конфер. во Софија, Бугарија	м-р Јелена Петровска
2017	Работилница „Глобалната визија на библиотеките“	м-р Ј. Петровска, А. Крстев, м-р Ф. Бајрам Аземовска
2018	Посета од делегација на Изреал	м-р Јелена Петровска
2018	Вработување на 5 лица: Анцела Гашпарец (човечки ресурси), Милена Трајчевска (правник)	Сузана Најдановска– хигиеничар, Лила Трајковска - хигиеничар Панде Симовски - портир
2018 (јули)	м-р Бојан Стефановски	Директор на НУУБ - Битола
2018	Консултација сегмент COBISS3 / Набавка–Ј. Костадинова, НУБСК	Науме Ѓеоргиевски, Анета Стефановска
2018 (фев)	Обука за повеќе вработени во COBISS3/ Зајмување	Благој Николов
2018	Обука COBISS3/Каталогизација на монографски публикации	Ленче Андоновска
2018	Обука COBISS3/ Преземање записи и фонд	Катерина Пејковска, Маријан Котевски
2018	„Тринаесетта роднокраја средба ...Македонија” Зборник 13	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2018	Работилница „Дигитални библиотеки“ – Радовиш	м-р Јелена Петровска, Александар Крстев

2018	„Млади поетски перформанси“ (Избор на поетски творби – Кн. 2)	Ф. Б. Аземовска, м-р З. Јанакиевски, И. Стојановски
2018	„Креирај – слемирај“ (Избор на поетски творби)	Проект на Фатма Бајрам Аземовска, Илче Стојановски
2018	45. Годишно собрание на БЗМ во НУУБ „Св. Кл. Охридски“ Битола	(5 наши вработени учествуваат со трудови)
2003 -2018 (јубилеј–15 год	"Библиотечен тренд" Списание (двогодишник, двоброј)	Проект на д-р Николче Вељановски , гл. и одг. уредник
2018	„Библиотекарство : прирачник за подгот. на кандидати за нат-преварот Млади библиотекари“	Благој Николов, Гордана Пешевска, Дијана Кирова
2018	Семинар „Хортикултурни библиотеки“, Бања Врујци, Србија	м-р Јелена Петровска
2018	Работилница „Управување со дигитални збирки“ ЈБ Радовиш	м-р Јелена Петровска проект со ЗРИБ „ИнноваЛИБ“
2018	Семинар за Унапредување на библ. услуги, НУБ - Скопје	Лидија Мирчевска
2018	Тренинг за Open access во библиотека во Бохум (Германија)	м-р Јелена Петровска
2018 -	Договор на дело за едно (1) лице	Александар Огненовски
2018	Прв Форум на Библ. унија на НР Кина со библ. од (ЦИЕ) – Ханџоу	м-р Јелена Петровска (презентација на НУУБ)
2018	Посета на Унив. Библ. и ЈБ во Малме, Унив. Библ. во Лунд и ЈБ во Трелеборг, Шведска. Посета на Унив. Б во Копенхаген, Данска	м-р Јелена Петровска, м-р Марија Малгожата Мачковска
2018	Посета на Унив. Библ., Архив-Библ. и ЈБ во градот Леуварден, Холандија (аудио – виз. Презент и изложба на 20 изданија)	м-р Јелена Петровска, м-р Марија Малгожата Мачковска Лидија Мирчевска
2018-2020	Проект “PROMise” преку Erasmus + (семинар во Унгарија)	м-р Јелена Петровска
2019	Проект “PROMise” преку Erasmus + (семинар во Букурешт)	м-р Јелена Петровска, м-р Фатма Бајрам Аземовска
2019	Набавка на 11 (единаесет) современи компјутери – Intel i5	од кои 3 (три) компјутери преку Програмата Erasmus +
2019	Делегација од Универзитет Стенден, Леуварден, Ноландија	Возвратна посета во НУУБ
2019	Посета на НУУБ од Министерот за култура д-р Хусни Исмаили	
2019	Посета од франц. амбасадор во РСМ, г-н Кристијан Тимоние	
2019	Семинар „Дигитални услуги во библиотеки“, Бања Врујци, Србија	м-р Јелена Петровска
2019	Меѓунар. конфер. на библиотекари архивисти и музеолози Цетиње, ЦГ	м-р Јелена Петровска
2019	Семинар „Гејмификација во библиотеките“ и работилница во	м-р Јелена Петровска, м-р Фатма Бајрам Аземовска,

	Крушево „Насоки за дигит. на култ. наследство во библиотеките“	м-р Милка Котевска, Катерина Пејковска
2019	Конф. на Библ. унија во Варшава (Форум на БУ Кина и ЦИЕ)	м-р Јелена Петровска
2019	“Bibliotekaria : doraçak i përgatitjes se kandidatëve per garat Bibliotekarët e rinj”	Bllagoj Nikollov, Gordana Peshevska, Dijana Kirova (превод на „Прирачникот ...“)
2019	„Четринаесетта роднокр. средба ... Македонија” - Зборник 14	Главен и одговорен уредник д-р Николче Вељановски
2019	„Млади поетски перформанси“ (Избор на поетски творби – Кн. 3)	м-р Ф. Б. Аземовска, м-р З. Јанакиевски, И. Стојановски
2019	Изложба на музејот „Математикум“, Гисен Германија во НУУБ - Битола	Ерасмус +, „Сумнал“ Битола со партнери од Европа; координатор м-р Фатма Бајрам Аземовска
2019 (јун – дек)	За прв пат Е-КНИГИ - обработени околу 1000 записи	Сите каталогизатори на мон. публикации во Секторот
2019 (окт.)	Вработување на 7 (седум) лица: (4) библиотекар и (3) библ. помошници во НУУБ: Јасминка Кочевска (Развој на библиотекарство), Ирена Колевска (РБ), Вера Марковска (РБ),	Радомир Стојковиќ (Зајмување за возрасни), Македонка Василевска (Периодика), Никола Марковски (Магацин за архивски примерок), Слободан Пачовски (Дигитализација и микрофилмување)
2019 (дек.)	Обука „Техничка обработка на библиотечниот материјал“	За сите 7 нововработени
2019	Промовирање во звање Библиотекар советник	д-р Светлана Талеска
2019	Прв магистер по библиотекарство	м-р Фатма Бајрам Аземовска
2019	Набавени 35 канцел. столици	
2019	Променета дограмата со ПВЦ – прозори - Магацин; изградени, односно реновирани повеќе простории во старата зграда	(учество на вработени)
2019 (31 дек)	Назначени: Програмски раководител м-р Јелена Петровска и 3 раководители: д-р Николче Вељановски - Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен материјал, библиографии и збирки;	м-р Фатма Бајрам Аземовска - Сектор Развој на библиотекарството, меѓународна соработка маркетинг и односи со јавноста; Лидија Мирчевска - Сектор Информации, заштита, репрографија, книжен фонд и услуги
2020	Вработување на 3 (три) лица: Гордана Ѓоргиевска – Неделковски (Културни манифестации),	Маријан Колевски Информации), Марија Марковска (Каталогизација на сериски публикации)
2020 (јан./фев.)	Обука “Каталогизација на мон. публикации“ и COBISS 3 / Фонд одржана во НУУБ - Битола	За сите (7+3) нововработени и 4 други библ. од МК. - предавач Јелисавета Костадинова, НУБСК
2020 (фев)	Реновирање на индивид. читални на 1-ви кат во новото крило	(учество на вработени)

75 – ГОДИНИ РАЗВОЈ НА НУУБ – БИТОЛА - КРАТОК ПРИКАЗ

Подготвил д-р Николче Вељановски, библиотекар советник



Развојот на библиотечното работење во НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола има свој спонтан тек уште со самото започнување со работа во 1945 година. Во 1954 година Библиотеката е прогласена за македонски депозитар. Во 1955 година формирана е Детската библиотека. Првовработен е Живко Богданов, а потоа и Лилјана Тасевска. Во 1957 година започнуваат да функционираат реонски библиотеки – клонови. Од 1960 – 1970 година Библиотеката функционира како Матична библиотека. Директор е Методија Размовски. Од 1961 година работи и подвижната библиотека (библиобус – 1968), Живко Богданов разнесува книги по клоновите и селските библиотеки. Од 1962 година почнуваат одделни операции на обработка: инвентарирање, сигнирање, каталожка обработка, универзална децимална класификација. Во 1964 година се формира Подврзувачко одделение кое служи и за заштита на книгата кое го води Александар Врклевски. Во 1966 година се прибираат материјали како Завештаен фонд, тука е и туѓата литература и дробниот печат.

Во 1977 година се формираат Роднокрајното од-

деление и Збирката туѓа литература. Во 1982 година Библиотеката се проширува во новоизграденото крило. Во 1990 година се започнува со автоматизација на библиотечните процеси, одговорен Николче Вељановски. Директор на Библиотеката Стојко Стојковски. Во 1994, финансирано од Фондацијата Сорос Отворено општество Македонија, во просториите на Библиотеката се одржа Првиот републички семинар за библиотекарство на англиски јазик. Во истата година се направени и првите on-line записи. Во 1996 година набавен е и Алфа – сервер 400/166 и друга мрежна опрема. Од страна на инженерите на ИЗУМ воспоставена е автоматизацијата на библиотечните процеси во Библиотеката преку програмската поддршка COBISS. Извршена е обука на сите вработени поединечно за работа на COBISS – платформата од Николче Вељановски како посредник меѓу ИЗУМ и Библиотеката.

Веднаш беше воведена предметизацијата во каталожката обработка и се отпочна со ретроактивен внес на библиотечниот фонд. Директор на Библиотеката е Добри Петровски.



Душан Ханжурај и Перо Шобот
за време на инсталирањето на COBISS, 1996



КНИИЦ 2002



На конференција COBISS 2006

До крајот на 2001 година ретроактивно беше обработен скоро целиот книжен фонд, додадени се 50.521 записиво заемната библиографска база. Во 2002 година во соработка со Сојуз на студенти при Универзитетот во Битола со спонзорство на USAID беше основан КНИИЦ (Компјутерски научно истражувачки информативен центар), сместен во тогаш голема просторија за читална десно од скалите на првиот кат во старото крило. Се доби проектот за списанието Библиотечен тренд. Директор на Библиотека е Анета Стефановска.

Во 2003 година станавме првата целосно автоматизирана библиотека во РМ кога проработува сегментот COBISS /Зажмување. Обуката на вработените за овој сегмент ја изврши Благој Николов. Во 2004/5 година набавен е Алфа сервер DS15 и започна автоматизација на библиотеките од југозападниот регион на РМ (прва фаза). Проект на Гордана Пешевска и Благој Николов. Воведувањена „Креативна работилница“ во Детската библиотека. Директор во тој период е Јелена Петровска. Во 2007/2008 се реализираа втората и третата завршна фаза за автоматизација на библиотеките од западниот регион на РМ.

Од 2009 – 2014 година се градеше новото крило на Библиотека со две читални. Директор на Би-



После надградбата на новото крило на НУУБ 2014

лиотеката е Науме Ѓоргиевски. После 1967 година, од 2010-2012 година, седиштето на Библиотечарското здружение на Македонија е повторно во Битола. Претседател д-р Николче Вељановски. Од 2012 - 2018 година претседател на БЗМ е Благој Николов. На крајот од 2016 година од инженерот Зоран Јанакиевски направен е софтвер за Влезна книга на монографски публикации и листи за обработка. Директор е д-р Лили Бошевска. Кон крајот на 2017 година набавен е Сервер HP ProLiant за Софтверот за Дигитална библиотека изработен од м-р Зоран Јанакиевски. Периодот од 2016 до 2020 година се карактеризира со обуки на сите библиотекари и библиотечарски помошници.

Обука на 15 вработени во сегментот „Преод на Cobiss3/Каталогизација“ (2016). Исто толку вработени посетија обука во сегментите: „Техничка обработка на библиотечниот материјал“ (2019), „Каталогизација на монографски публикации“ (2020) (во Библиотека), COBISS3 / Каталогизација на монографски публикации (2020)(во Библиотека). Од учеството на 16 од 20 Републички натпревари „Млади библиотекари“ претставниците на нашата Библиотека, во главно под менторство на Јоланда Бошевска освоиле 6 први и 5 втори места.



На конференција COBISS 2006



После надградбата на новото крило на НУУБ 2014

СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА, РЕПРОГРАФИЈА И КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ



РАКОВОДИТЕЛ

*Лидија Мирчевска,
виш библиотекар*

Во овој Сектор функционираат:

1. Одделение – Книжен фонд и услуги
2. Одделение – Информации, заштита и репрографија.

Во првото Одделение припаѓаат:

1. Зајмување на библиотечен фонд и услуга за возрасни со Магацинот за монографски публика-

ции за возрасни и

2. Зајмување и магацин за библиотечен фонд наменет за деца.

Во второто Одделение припаѓаат:

1. Информации и
2. Заштита и репрографија

ОДДЕЛЕНИЕ – КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ

ЗАЈМУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД И УСЛУГА ЗА ВОЗРАСНИ

Во својата историја Библиотека сменила повеќе локации во градот, а на сегашната адреса е пренесена во 1974 г. од зградата на ул. „Маршал Тито“ бр. 89. Во 1982 г. библиотеката се проширува во новоизградениот простор (ново крило), кој функционално е поврзан со стариот дел. Од 1957 година во состав на Библиотека започнаа да функционираат реонските библиотеки – клонови, во градот и по селата. Заради недоволен број на членови до 2014/15 година веќе сите се затворени.

Во 2003 година Библиотека го воведо автоматизираното зајмување од сегментот COBISS3/Зајмување, а истовремено доби нов современ пулт за зајмување на книги преку кои функционираат и двете зајмувања – за возрасни и за деца. На читателите им се понудени нови и современи форми за пристап и

користење на библиотечниот материјал. Покрај постоечките читални, колективни и индивидуални, во 2014 година изградени се и две читални во новоизграденото поткровје на новото крило.

Покрај тоа, нашите корисници добиваат брза, точна и квалитетна услуга. Дали бараната книга е слободна или позајмена корисникот може да добие информација преку автоматизираниот каталог или преку интернет. Достапна е и взаемната база на податоци со хост во НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје, на која се поврзани националните и локалните библиотеки од Македонија. Доколку бараната книга моментално е позајмена, читателот може да ја резервира во библиотеката или преку интернет. Функционира меѓубиблотечното зајмување на книгата преку нарачка.




*Маријан Котевски,
библиотекарски помошник. Вработен од 2002*




*Радомир Стојковиќ,
библиотекарски помошник. Вработен од 2019*

ЗАЈМУВАЊЕ И МАГАЦИН ЗА БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД НАМЕНЕТ ЗА ДЕЦА

Во 1955 година е формирано Детското одделение во Библиотеката. Од 1974 год. работеше во старото крило на Библиотеката, а од 1993 год. е преместено во новото крило. Во рамките на својата функција, една од задачите на вработените е, покрај услугите со книгите, да ги помагаат во реализирањето разните форми и методи на работа со децата: изложби, креативни работилници, групни посети на деца од предучилишна и училишна возраст, средби со автори и промоции на нивни дела за деца, натпреварите на младите литературни творци од градот, преку манифестацијата „Млади поетски перформанси“, учеството на општинскиот натпревар „Млади библиотекари“, континуирано секоја година од 2003 година па наваму. Покрај сите овие активности оставен е простор за нови идеи, бидејќи просторните услови го дозволуваат тоа.



*Оливер Котевски, библиотекарски помошник.
Вработен од 1994*



*Снежана Мицевска, библиотекарски помошник.
Вработена од 2008*



*Елица Ѓорѓиевска, библиотекарски помошник.
Вработена од 1984*



*Благоја Ѓунаровски, библиотекарски помошник.
Вработен од 2000*

МАГАЦИН ЗА МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ВОЗРАСНИ

Фондот на монографски публикации сместен е во Магацинот за возрасни каде книгите се подредени по формат (четири големини на книгата).

Фондот на монографски публикации континуирано се зголемува, така што постојано се налага потреба од проширување на постојниот магацински простор.

Во посебна просторија е сместен задолжителниот примерок, Збирката туѓа литература (освен словенската литература), како и просторија каде е сместен фондот на Австриската библиотека. Книгите се доставуваат преку лифтот до пултот за издавање.



*Атанас Тргачевски, библиотекарски помошник.
Вработен од 2008*



*Менде Донеvски, самостоен библиотекарски
помошник. Вработен од 2002*



*Никола Марковски, самостоен библиотекарски
помошник. Вработен од 2019*

ОДДЕЛЕНИЕ – ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА

ИНФОРМАЦИИ



*Александар Крстев,
библиотекар.
Вработен од 2008*

*Маријан Колевски,
библиотекар.
Вработен од 2020*

Функцијата на информирање на читателите за фондот на Библиотеката од 1984 година ја остварувал одделот Библиотечно – библиографски информации, потоа како Оддел за информации на истото место каде што е и денес (на приземјето од новото крило).

Од пред повеќе години оваа услуга ја даваат двајца вработени. Тие им помагаат на корисниците околу пребарувањето на Каталогот и за посепцифични нивни барања.

По потреба на корисниците им помагаат вработените на пултот за зајмување. Фотографирањето и членските карти за корисниците се прават во портирницата.

ЗАШТИТА И РЕПРОГРАФИЈА НА КНИЖНИОТ ФОНД

Во делот на Заштитата на библиотечниот материјал спаѓа подврзувањето (броширано, тврдо - платнено, шиено, полуплатнено, лајмовано, цело платно, обично и др.). Исто така вработените даваат предлози за набавка на материјал за подвр-



Јулијана Хртистовска Кулевска, библиотекарски помошник. Вработена од 2008

зување. Покрај подврзувањето се врши каширање на библиотечен материјал, се изработуваат кутии и папки од сите видови, се бигува и перфорираат разни обрасци и картони, се сечи хартија по формат итн.




Александар Јовевски - со задачи на библиотекарски помошник. Вработен од 1997

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

Со систематизацијата на работните места во Библиотеката од 2015 година, функцијата на истата се одвива преку 4 сектори. Еден од нив е Секторот за административни, општи и правни работи. Во него функционираат две Одделенија:

1. Одделение – Организациско – административно и човечки ресурси и
2. Одделение – Техничко оддржување и обезбедување на објектот.


ОДДЕЛЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИОНО – АДМИНИСТРАТИВНО И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ



м-р Милена Трајчевска, Советник за административни општи и правни работи. Вработена од 2018

Ова одделение ги води административните општи и правни работи согласно најновите законски прописи и годишната програма за работа и развој на Библиотеката, следење на организациската поставеност, следење на организациската поставеност, спроведување постапки за јавни набавки и други работи согласно законските прописи.

Се вршат работи и работни задачи од делокругот на човечките ресурси, како што се изготвување



м-р Анџела Гашипарец, помлад соработник за човечки ресурси. Вработена од 2018

на акти за внатрешна организација и систематизација со нивни измени и дополнувања, спроведување и изготвување на функционална анализа за работните места и потребите на Библиотеката, постапки за вработување, утврдување на потребата од обуки, стручно усовршување и оценување на вработените и други работи и работни задачи кои придонесуваат за поефективно работење и развој на установата.


АРХИВИРАЊЕ

Архиварот ажурно ја води архивата согласно Законот за архивско работење и Уредбата за канцелариско и архивско работење.

Истовремено врши техничка подготовка на материјалите, како и техничките работи за директорот и Секторот за административни, општи и правни работи и врши порачки за најновите наслови за потребите на Библиотеката.

Врши прием на странки за кај директорот, дава телефонски врски и води календар за активностите и настаните во Библиотеката.

Набавува и издава канцелариски материјал за потребите на вработените во Библиотеката.



Смиља Најденова, архивар. Вработена од 2002

СМЕТКОВОДСТВЕНО И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Сметководственото работење подразбира учество во голем број на проекти од областа на библиотечното работење, од областа на издавачката дејност, меѓународната соработката на Македонија со другите држави од светот, реализирање на јавни набавка за проекти за санација на библиотечните простории и сл.

Задачи на Главниот сметководителот е: на-временно заведување на пристигнати и издадени фактури во влезната и излезна книга; секојдневна, ажурна евиденција на целокупната финансиска документација (изработка на извештаи, фактури и друга документација, нејзино книжење како и евиденција и заведување во посебни картици на новонабавениот ситен инвентар и опрема; следење и водење на евиденција на малите јавни набавки и изработка на месечни и годишни финансиски планови склучени помеѓу Министерство за култура и Библиотеката; следење на јавни набавки според законските прописи запазување на роковите при реализација на договорите и плаќање на фактурите со цел запазување на принципот за

ажурност измирување на обврските спрема добавувачите на буџетска сметка, сопствена сметка и сметка за донации; изработка на финансиски планови од областа на библиотечна дејност, меѓународна соработка, издаваштво, нивна реализација и доставување на финансиски извештаи до Министерството за култура; наративни извештаи за реализираните средства по проекти како и изработка на разни известувања, барања за проширување на планови, пријавување на обврски и изработка на разни ургенции и друго.

Благајничката служба пресметува и изготвува бруто плата, изготвува вирмански налози; врши готовински исплати и уплати; составува благајнички извештај; составува годишни и периодични извештаи; го сложува материјалното со финансиското книговодство; изготвува дневен, месечен, тримесечен и годишен извештај. Изготвува потврди за висината на платите.

Од 2008 година кадровското сметководствено и благајничкото Библиотеката се остварува преку примена на современ компјутерски софтвер.



Цара Огненовска, советник – главен сметководител. Вработена од 1991



Трајан Чагорски, самостоен референт - сметководител со ликвидатура. Вработен од 1982

ПОПИС НА КНИГИТЕ ВО ЗАЛИХА



*Александар Огневски,
работи со договор на дело од 2018*

Заради недостаток на магацински простор и политиката на Библиотеката за ограничување на бројот на новонабавениот и донираниот библиоте-чен материјал, воглавно, книгите добиени од Вла-дата на СРМ, во кои спаѓаат и книги преведени на албански јазик, се трипати повеќе од оние кои се за-држуваат за обработка.

Библиотеката има потреба од попис на залихи-те на книги со кои располага во последните години, меѓу нив има и книги кои со дозвола на Министер-ството за култура се дозволени и за продажба, исти-те и се попишуваат.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ

Се овозможува редовно одржување на објектот во поглед на исправноста на инсталациите на парно-то греење, осветлување на објектот, вода, одржување на опремата и инвентарот, контрола и евиденција на надворешни лица, давање општи информации на корисниците и посетителите, води грижа за редот и дисциплината во зградата, одржување на дворните површини. Грижа и одржување на зградата на Библи-отеката од пожари, кражби, оштетувања и сл., надзор над протипожарните апарати, се алармира и на соод-ветни служби и лица во случај на потреба и истовре-мено ги отстранува причините што можат да предиз-викаат и други штети. Се грижи за одржување на хигиената во деловниот простор и дворното место на Библиотеката, како и за правилно и рационално ко-ристење на хигиенските средства.

Посебно може да се нагласи дека техничкиот персонал, покрај секојдневните задачи, повеќепати учествува во разнесување на пакети со книги, пре-

несување на друг инвентар при расчистување на просториите, како и реновирање на магацинскиот простор после поставувањето на новата ПВЦ до-грама и градење на нова просторија во истиот. Исто така, се отвори и нова просторија на приземјето за помошниот персонал и се прилагоди читална со 3 (три) индивидуални читални на северната страна од првиот кат во новото крило и сл.

При ваквите поголеми реновирања и пренесу-вање на библиотечен материјал и инвентар помага-ат и други вработени кои беа спомнати во претход-ниот број на Списанието.



Панде Симовски – портир. Вработен од 2018



Игор Цинцаровски – портир (лево). Вработен од 2008

Пеце Анакиевски – работник за обезбедување.

Вработен од 2008

Александар Јовевски – работник за обезбедување.

Вработен од 1997

Владо Пачовски – хаус -мајстор. Вработен од 1980 – (десно)



Коста Кука – хигиеничар. Вработен од 2015



Сузана Најдановска – хигиеничар. Вработена од 2018

Лида Трајковска – хигиеничар. Вработена од 2018



МИРКО ГАШПАРЕЦ ВО ПЕНЗИЈА

Роден е во 1955 година. Во Библиотеката работи од 1985 година, во одделот Заштита на библиотечниот материјал. Се занимава со копаничарство. Еден е од основачите и член на Копаничарското здружение на Македонија. Се пензионира на 8 август 2019 година.

ДРУГИ ПЕНЗИОНИРАНИ ВРАБОТЕНИ









ISSN 1409 - 9497